



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 9 јуни 1953
Број 16

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

63

На основа член 54 став 1 од Уредбата за имовинските односи и реорганизација на селанските работни задруги, а по претходна согласност на Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија, донесувам

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИМОВИНСКИТЕ ОДНОСИ И РЕОРГАНИ- ЗАЦИЈА НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ

1) По правило во 1953 година, како и во наредните години, член на селанската работна задруга може да поднесе пријава за истапување и да истапи од задруга во рокови одредени во член 20 став 3 и 4 од Уредбата.

По исклучок во 1953 година може да се отстапи од горе наведените рокови. Собранието на задругата — согласно член 20 став 5 од Уредбата — може со своја одлука, а во согласност со советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо), да одреди други рокови за поднесување на пријави за истапување од задругата и за денот на истапувањето. Рокот за истапување во такви случаи не може да биде покус од 30 дена од последниот ден кој собранието го одредило како ден до кој можат да се поднесуваат пријави за истапување.

Одлуката на собранието не е полноважна сè додека советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо) не даде своја согласност за таа одлука за исклучиви рокови (чл. 20 став 5 од Уредбата). Советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо), при давањето на согласноста, ќе се раководи од можностите и условијата за расчистување на имотните односи во соодветната задруга.

2) Собранието на селанската работна задруга не може да донесе одлука за реорганизација или ликвидација на задругата, ако претходно не се поднесени пријави за истапување од мнозинството на членовите во рокови и на начин предвиден во претходната точка, односно порано од последниот ден одреден за поднесување на пријави.

Ако има задругари коишто сакаат да се изврши реорганизација на задругата, или ако има задругари коишто сакаат да продолжат со работата во постоеќата селанска работна

задруга, собранието на задругата не може да донесе одлука за ликвидација на задругата.

3) Истапувањето од задруга се врши со поднесување на писмена пријава лично од членот на задругата, а не само од главата на домаќинството за целото домаќинство.

По приемот на пријавата управниот одбор на задругата констатира, дали е пријавата исправно поднесена. Доколку пријавата не е исправно поднесена, управниот одбор ќе го повика лицето да ги отклони недостатоците во пријавата.

4) Во случаевите од чл. 14 став 1 и чл. 16 став 1 од Уредбата, решение донесува советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо).

5) При изборот на членовите на комисијата за уредување на имотните односи (чл. 35 од Уредбата и точка 1 од Сојузното упатство), кои ги избира собранието на задругата, сразмерно ќе се избираат за членови како задругари кои истапуваат, така и задругари кои остануваат во задругата, а од овие последните најмалку еден.

По приемот на заклучокот на собрание-то на задругата и извештајот на околицкиот сојуз на земјоделските задруги за избор односно именување на членови на комисијата, советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо) именува претседател и еден член на комисијата и со решението истовремено го констатира составот на комисијата и одредува ден за започнување на работата на комисијата.

6) Со работата на комисијата раководи претседател. Во случај на неговата спреченост го заменува членот на комисијата што го именува советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градо).

Комисијата решава на седници, а одлучува со мнозинство на гласови.

Комисијата може на седницата да донесува полноважни заклучоци ако се присатни претседателот и уште 4 члена.

За работата на комисијата на седницата се води записник. Записникот го води секретар, кого го бира комисијата од редот на своите членови.

7) Со администрацијата на комисијата раководи секретарот. Во администрацијата освен секретарот работи уште еден или повеќе членови на комисијата.

Во администрацијата се водат потребни книги за евиденција на движењето на списите.

8) Надзор над работата на комисијата врши советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот).

Советот за стопанство врши преглед на работата на комисијата, дава упатства за работа и донесува решенија во рамките на својата надлежност во смисла на Уредбата, Сојузното и ова упатство.

9) Комисијата е должна, пред да донесе распоредно решение, да го направи следното:

а) список на општонародниот имот (земјишта, згради, земјоделски машини и друга опрема) што бил даден на задругата на трајно користење, а што се предава по Уредбата на народниот одбор на околицата (грамот);

б) список на земјиштата, зградите и другите работи што се власништво на физички и правни лица а се наоѓаат во владение на задругата врз основа некој договор или друг правен основ;

в) список со вредноста на земјиштата, зградите, добитокот и другите средства за работа што сопствениците (членови на задругата) ги внеле во задругата. Вредноста се утврдува на еден од начините предвидени во точка 5 од Сојузното упатство;

г) список со вредноста на задружниот имот — земја, згради, машини и друго;

д) почетен ликвидационен биланс на задружниот имот.

10) Комисијата го утврдува имотот од точка 9 од ова упатство врз основа податоците со кои располага задругата односно со кои располага народниот одбор на околицата (грамот) и околинскиот сојуз на земјоделските задруги, или врз основа какви други податоци од непосредно сознание на членовите на комисијата.

Доколку е спорно, кому му припаѓа некој предмет што е затечен во владение на задругата, побарувачот ќе се упати на парница против задругата.

11) Имотот од точка 9 под а) од ова упатство, опфанува:

а) сето она што задругата која се реорганизирила или ликвидирала го примила од општонародниот имот (земјишта, згради, земјоделски машини, орудија и слично), било овој имот задругата да го примила од народниот одбор, било од расформираната земјоделска машинска станица или фондот за механизација и инвестициона изградба;

б) инвестиционите објекти што задругата ги градила од инвестиционите кредити или од буџетските средства преку фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство (Уредба за изградба на инвестициони објекти на селанските работни задруги и за ослободување на селанските работни задруги од инвестициони кредити — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/51)

и и' биле предадени како општонароден имот на селанската работна задруга на користење.

12) Почетниот ликвидационен биланс (точка 9 под д) од ова упатство) треба да го опфатне:

а) активата, во која влегуваат:

— земјишта, згради, трактори, земјоделски машини, орудија, алати и друга опрема што задругата ги набавила од своите средства;

— добиток, произведенија, други средства за работа и готови пари на задругата;

— побарувањата на задругата од задругари и други физички и правни лица;

Во побарувањата на задругата од задругарите, покрај останатото, влегува и вредноста на средствата (пари, материјали и друго) дадени на истите при правење на куќи и слично.

б) пасивата во која влегуваат:

— сите побарувања што ги имаат физичките и правните лица по било кој и да е основ спрема задругата.

13) Комисијата ги испитува сите побарувања спрема задругата. Доколку комисијата посомнева во вистинитоста или постоењето на некое побарување, ќе го упати поверителот на парница против задругата.

Исто така комисијата ќе ги наплати побарувањата на задругата спрема други физички и правни лица и во таа цел може во името на задругата да поведе односно да настави започнати спорови.

14) За долговите на задругата одговараат и лицата кои престанале да бидат членови на задругата и тоа за долговите настанати до крајот на стопанската година во која престанале да бидат членови.

15) Од имотот на задругата опфанат во почетниот ликвидационен биланс се формира ликвидациона маса на задругата. Во случај на ликвидација овој имот се опаричува, доколку комисијата не одреди тој имот да се стави на располагање на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

16) Опаричувањето се врши со продажба на јавна лицитација. Јавната лицитација поради продажба се објавува на вообичаен начин — во местото во кое лицитацијата ќе се одржи најмалку на 8 дена пред денот определен за лицитација.

Најмалата прифатлива понуда за продажба на јавната лицитација изнесува проценетата вредност на предметот.

Ако предметот не се продаде на јавна лицитација, комисијата може да го продаде со непосредна спогодба и под најмалку прифатливата понуда во согласност со советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот).

Земјиштата, зградите и другите градежни објекти, како и крупни земјоделски машини на задругата, не можат да се продаваат на приватни лица.

Пред отпочнувањето на јавната лицитација физичките и правните лица кои сакаат да купат предмети на јавна лицитација полагаат кауција, која изнесува 10% од проценетата вредност на предметот изложен на продажба. Кауцијата се полага кај комисијата. Кауцијата се враќа по свршувањето на постапката на јавната лицитација односно се пресметува во куповната цена ако понудувачот е примен за купец.

Комисијата составува записник за јавната лицитација. Оверен препис од записникот се доставува до советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот).

Јавната лицитација постанува полноважна кога ќе ја одобри советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот), а овој мора да донесе своја одлука во рок од 10 дена, сметано од денот на приемот на записникот за јавната лицитација. Доколку советот за стопанство не донесе своја одлука во предниот рок лицитацијата се смета за одобрена.

17) Доколку имотот на задругата не достигнува за подмирување на побарувањата на незадругарите односно доколку ќе биде потребно за подмирување на истите да се земе извесен дел од внесените средства за работата на задругарите (точ. 3 од Сојузното упатство) истите можат да се опаричат на начин предвиден во претходната точка.

18) Кога ќе се извршат сите претходни работи комисијата ќе направи завршна сметка за текуштата година во која се врши реорганизација или ликвидација со денот одреден за истапување од задруга, при што мора да се врши пресметување на сите фондови, нужна акумулација и друго.

Потоа комисијата изработува завршен ликвидационен биланс со состојба на денот одреден за истапување од задруга.

19) Комисијата ги установува трошковите на постапката за ликвидација или реорганизација на задругата и одлуката за тоа се донесува во распоредното решение. Големината на трошковите се одредува и исплатува спрема позитивни прописи.

20) Кога ќе ги изврши сите предвидени работи во ова упатство, Сојузното упатство и Уредбата, комисијата пристапува кон изработување на распоредно решение.

Распоредното решение треба да ги регулира сите односи настанати поради ликвидација или реорганизација и да ја покаже новата состојба во поглед на правата и обврските на задругата, бившите задругари и нивните поверители, како и настанатите обврски на третите лица.

Земјиштата и зградите што се враќаат на сопствениците ќе се означат во распоредното решение по нивните земјишно-книжни ознаки, а ако нема земјишни книги, зградите и земјиштата ќе се опишат со назначување на вид, поврвнината, културата и границите на парцелите, а добитокот и другите

средства за работа ќе се означат по вид и количества со назначение на нивната вредност.

Доколку имотот во своина на задругата е ставен на располагање на околинскиот сојуз на земјоделските задруги (член 33 од Уредбата), со распоредното решение ќе се утврди, кој е тој имот и колкава е неговата вредност, како и стопанската организација која го превзема задругниот имот и износот на долгот што преминува на неа.

Со распоредното решение комисијата ќе одлучи кои земјишта ги превзема народниот одбор (член 32 став 2 и 3 од Уредбата), кои земјишта се даваат во замена за внесената земја, колкава накнада е должна да плати стопанската организација на сопственикот, како и роковите во кои има да се изврши наплатата на накнадата односно разликата во вредноста.

21) Преостанатата актива и средства на задругата после подмирувањето на сите задругни долгови се предаваат на околинскиот сојуз на земјоделските задруги, кој со нив ќе располага во смисла на став 5 од чл. 31 од Уредбата.

Доколку земјиштата или другите градежни објекти на задругата (став 4 од точка 16 од ова упатство) не можеле да се продадат на некоја стопанска организација, се предаваат на чување на народниот одбор на околицата (грамот), кој со нив ќе постапи во смисла на член 32 од Уредбата, кога тоа ќе биде можно.

22) Еден примерок од распоредното решение, покрај на другите органи од чл. 41 и 42 од Уредбата, се доставува и на надлежната филијала на Народната банка и околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

23) Забелешки против распоредното решение може да поднесе секое физичко и правно лице, чии права и обврски се утврдуваат со распоредното решение.

24) Кога распоредното решение ќе стане правосилно, комисијата ќе изврши исплата на побарувањата (доколку има расположиви средства) по распоредното решение и ќе изврши конечно предавање на имотот во владение.

По завршувањето на работата од претходниот став, советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот) со решение констатира дека комисијата ја завршила работата и го разрешава претседателот и нејзините членови.

25) Архивата и останатите документи комисијата ги предава на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Околинскиот сојуз на земјоделските задруги врши понатамошни наплати на долговите кои се отплатуваат во рати и исплата од така наплатените износи на неподмирните поверители по распоредното решение и ги врши сите други работи во врска со извр-

шувањето на обврските по распоредното решение.

Во случај на спојување на целата селанска работна задруга со земјоделската задруга, работите од став 1 и 2 ги врши земјоделската задруга.

26) Сите поверители на селанските работни задруги, без оглед на тоа дали е некоја задруга во ликвидација или реорганизација, должни се во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова упатство да ги пријават своите побарувања спрема задругата до самата задруга.

27) Селските утрини и пасишта, што како општонароден имот биле дадени на селанските работни задруги на користење, се враќаат на селото, со тоа задругата да има право на користење на истите во подеднакви услови како и останатите селани.

Доколку утрината или пасиштето се претворени во обработива поврнина (ораница, овоштарник, лозје и сл.), истите не се враќаат на селото, туку влегуваат во селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот.

28) Сите појасненија во врска со спроведувањето на ова упатство ќе ги дава овој Секретаријат.

29) Ова упатство влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4962

27 мај 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
Васил Ѓоргов, с. р.

✓ 64

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, со борите и другите јавни скупови, решавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и работата на Музејско-конзерваторското друштво на Народна Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА МУЗЕЈСКО-КОНЗЕРВАТОРСКОТО ДРУШТВО НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Музејско-конзерваторското друштво на Народна Република Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Бр. 13395

22 јули 1952 година

Скопје

Министер
на внатрешните работи на НРМ,
Цв. Узуновски, с. р.

65

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје согласно член 13 буква г) од Законот за удруженија, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Здружението на тутуно-производителите, од град Скопје и околија Скопска, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТУТУНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОД ГРАД СКОПЈЕ И ОКОЛИЈА СКОПСКА

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на тутунопроизводителите, од град Скопје и Скопска околија, со седиште во град Скопје а со право на дејност на подрачјето на град Скопје и Скопска околија.

Бр. 22428

10 декември 1952 година

Скопје

По овластување на Министерот
на внатрешните работи на НРМ

Помошник

Е. Поповски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Христина Лазова Николова, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Никистратос Трпов, од село Драничево—Костурска околија, сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Никистратос се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот му го одредува за застапник Васил Манолев, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 355/53 год.
(57)

Иљо Музуров, земјоделец, од с. Трубарево, Скопско, подаде тужба за развод на бракот против Магда Иљо Музурова, од с. Сетино, Леринска околија, сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужената Магда се непознати се повикува во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот и го одредува за застапник Јанко Дика, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 67/53 година.
(50)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Сулејман Асановски Исмаиловски, од с. Прилишта—Прилепско, поднесе против Елмаза Беговик, од с. Дубочани, срез Кључ, НР Босна и Херцеговина, сега со непозната адреса, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужената Елмаза е со не-

познато местожителство и неизвестен адрес, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по званична должност и' го одредува за застапник Филип Николовски, адвокат од Битола, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 61/53 (51)

Бошко Павловски, од Прилеп, ул. „Митко Цветановски“ бр. 42, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против тужената Трајанка Павловска, од Прилеп, по татко Серафимова Кереметчиева, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Трајанка во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино отсуство со одредениот и' од судот застапник адвокатот Петар Ефтимоски, од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 54/52 (53)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Наза Исена Гулеска, од село Жировница—Дебарско, поднесе тужба за развод на бракот против нејзиниот маж Гулески Илјази Џезаир, од истото село.

Се поканува тужениот Гулески Илјазов Џезаир, од село Жировница, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или преку ополномоштено лице или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе му се одреди старател и делото ќе се разгледува во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 31/53 (56)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување за умрен лицето Дончо Ангелов, бив. од Кратово, за кого се претпоставува дека загинал во борбите со четниците на ВМРО през есента 1921 година во планините на Кочанска околија. Се повикува исчезнатиот Дончо, како и секој што знае за него, да јави во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ на сестра му Ристена Билкова, од Кратово. Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 160/53. (53)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Стојанка Трајчева, бив. од град Крива Паланка, која е умрена през 1950 год. и после својата смрт покрај другите наследници оставила и маж Богдан Цвеов, кој постојано сега живее во Америка, со непозната адреса.

Се поканува наследникот Богдан да се јави на овој суд лично или преку свој полномошник во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај оставината ќе се расправи во негово отсуство со определен старател.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка О. бр. 446/50 (55)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување за поништена загубената полиса бр. V 120336, издадена од ДОЗ, на име Лазаровски Стојан, од село Карбуница—Кичевско, која нестана при пренесувањето на дирекцијата на Рудникот „Цер“.

Се повикува секој што ја има најдено полисата или ја притежува по ма кој било основ да ја ви на судов или стави приговор за нејзиното поништување во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај истата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Кичево, Р. бр. 98/53(54)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Македонија“, во с. Долно Српци, назначени се за потписници на задругата претседателот Борис Грашевски и членот Илија Лозановски и од 20-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Дојчин Зајакоски и Кирило Лукарски и од 20-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5183 од 4-IV-1953 година. (99)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Црна Река“, во с. Новаци, назначени се за потписници на задругата претседателот Тоде Миовски и Мишко Јовановски и од 14-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Димо Јовановски и Мишко Јовановски и од 14-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4911 од 4-IV-1953 година. (100)

Со решение на Управниот одбор на Општната земјоделска задруга „Орлова Стена“ во с. Горно Орехово, назначени се за потписници на задругата претседателот Крсте Балајчовски и членот Ицо Амицовски и од 19-III-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници: Коста Тувтески и Васил Маџаровски и од 19-III-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 5111 од 4-IV-1953 година. (102)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9434/52 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 341, рег. бр. 335, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ангел Д. Горев, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 14.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Д. Горев. (180)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9638 од 19-VIII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 333, занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Киро Андрејев Манчев, со седиште во Титов Велес, ул. „Кирил и Методи“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Андрејев Манчев. (181)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9932 од 26-XI-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 336, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Ганчо Саздов, со седиште во Титов Велес, ул. „Кукушка“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ганчо Саздов. (182)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 8360 од 27-VII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 338, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Илија Гошов Чадијевски, со седиште во Титов Велес, ул. „Кумановска“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Гошов Чадијевски. (245)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 4441 од 9-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Шаип Ибраимов, Чучукоски, со седиште во с. Лажани.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип Ибраимов Чучукоски. (167)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2529/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Трајко Серафимов Митровски, со седиште во Куманово, ул. „Проф. Мијалковиќ“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Серафимов Митровски. (47)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 7906 од 20-X-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Арметид Котев Каракашев со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арметид Котев Каракашев. (49)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 6040 од 28-X-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Петар Христов Витанов, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Христов Витанов. (59)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Струмица бр. 11885 од 1-XI-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Мино Матев Проданов, со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мино Матев Проданов. (60)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на НО на Титоввелешка околија бр. 8086/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Етем Пештерковски, со седиште во село Горно Врановци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Етем Пештерковски. (48)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Возачка исправа под бр. 183, издадена од П.В. 7116—Скопје на Лемик Лазар В.П. 5887/38—Куманово. (1141)

Синдикална книшка под бр. 144 од 1-X-1952 год. на Руса М. Герова с. Отошница—Кривопаланачко. (1142)

Дозвола за држење и носење на оружје, под рег. бр. 137, издадена од ОВР—во Тетово на Андро Колевски, с. Челопек—Тетовско. (1145)

Воена книшка, издадена од VIII-дивизија — Скопје на Горѓи Г Петровски, с. Мршовци—Скопско. (1157)

Сообраќајна книшка за камион марка „Студебокер“, рег. бр. 114, издадена од Сообраќајната милиција—Скопје на Фабриката за стакло, во изградба, с. Лисиче—Скопско. (1159)

Свидетелство за завршен Први нижи учителски курс през 1949 година во Штип и свидетелство за завршен Втори учителски курс през 1950 год. во Битола на Ристо Стефанов Петров, с. Раец — Тиквешко. (1169)

Оружен лист бр. 89, издаден од ПВР на ОНО—Прилеп на Мустафа Ибраимов Далиповски, с. Канатларци—Прилепско. (1190)

Дозвола за држење и носење на оружје, под рег. бр. 98, издадена од ПВР во Крушево на Коле Костов Нешков, с. Врбоец—Прилепско. (1193)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 5120, серија бр. 0615874, издадена од ПВР на ОНО—Г. Петров на Амет Рамиз Амет, с. Никиштане—Скопско. (1171)

Лична карта рег. бр. 3096, серија бр. 089363, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Панде Колев Тренов, стопанство „Лесенко“ Скопје (1172)

Лична карта рег. бр. 38784, серија бр. 0034535, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Панче Јорданов Бочваров, ул. „Кочо Рацин“ бр. 18 — Скопје. (1174)

Лична карта рег. бр. 81629, серија бр. 0051431, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Елена Соле (Тулева) Илиева, ул. „135“ бр. 92 — Скопје. (1175)

Лична карта рег. бр. 14713, серија бр. 0012048, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ангелина М. Урдарева, ул. 293“ бр. 39—Скопје. (1176)

Лична карта рег. бр. 61884, серија бр. 0066601, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Томе Делов Кркачевски, Лозов Расадник, с. Бутел — Скопско. (1177)

Лична карта рег. бр. 51808, серија бр. 0036681, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Киријакула Насте Костова, ул. „110“ бр. 62—Скопје (1178)

Лична карта рег. бр. 78187, серија бр. 0060889, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Славка Георги (Панчева) Костовска, ул. „26“ бр. 6—Скопје. (1179)

Лична карта рег. бр. 12687, серија „Р“ 0501735, издадена од ПВР во Кавадарци на Наидена Ристо (Ристова) Георгиева, ул. „289“ бр. 24—Скопје. (1182)

Лична карта рег. бр. 16310, серија „Р“ 0592830, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Павлина Стојче (Миленковска) Димовска, с. Горно Лисиче — Скопско. (1183)

Лична карта рег. бр. 5578, серија бр. 0001560, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Бекир Дурак Хасан, ул. „7“ бр. 17—Скопје. (1195)

Лична карта рег. бр. 85571, серија бр. 0062386, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Ибраим Шабан Рамадан, ул. „158“ бр. 28—Скопје. (1196)

Лична карта рег. бр. 80445, серија бр. 0056200, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Гулка Насиб Бекир Ибраим, ул. „146“ бр. 18—Скопје. (1197)

Лична карта рег. бр. 192786, издадена од Управата на внатрешни работи во Белград на Димитар Мишо Лазов, ул. „73“ бр. 16—Скопје. (1198)

Лична карта рег. бр. 33357, серија бр. 0031964, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Руфат Сали Али, ул. „376“ бр. 103—Скопје. (1198)

Лична карта рег. бр. 13199, серија „Р“ 0589209, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Медит Салиов Керимовски, с. Ср. Коњари—Скопско. (1200)

Лична карта рег. бр. 2790, серија бр. 0782246, издадена од ПВР во Тетово на Душан Глигур Апостоловски, ул. „М. Тито“ бр. 72—Тетово. (1201)

Лична карта рег. бр. 1215, серија бр. 0662321, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Рамадан Азиз Булули, с. Г. Лешница—Тетовско. (1139)

Лична карта рег. бр. 15479, серија „Р“ 0676001, издадена од ОВР на ОНО—Тетово на Сабри Адем Азири, с. Г. Седларце—Тетовско. (1143)

Лична карта рег. бр. 15260, серија бр. 0711770, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Реџеп Муслиов Таири, с. Трново—Гостиварско. (1144)

Лична карта рег. бр. 1080, серија бр. 0377590, издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Александар Стојанов Стајцов, с. Зрновци—Кочанско. (1146)

Лична карта рег. бр. 5718, серија бр. 0382323, издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Петруш Ангелов Андонов, с. Зрновци—Кочанско. (1147)

Лична карта рег. бр. 6468, серија „Г“ 0071178, издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Драга Александар Дупкарева, с. Стојаково—Гевгелиско. (1148)

Лична карта рег. бр. 3316, серија бр. 0432026, издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Илија Стефков Ристов, с. Марвинци—Гевгелиско. (1149)

Лична карта рег. бр. 6146, серија бр. 0070855, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Јован Петров Димов, с. Гавато—Гевгелиско. (1150)

Лична карта рег. бр. 5029, серија „Г“ 0069739, издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Илија Горџев Митов, с. Николиќ—Гевгелиско. (1151)

Лична карта рег. бр. 912, серија бр. 0429916, издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Тодор Атанасов Аризанов, с. Миравци—Гевгелиско. (1152)

Лична карта рег. бр. 4237, серија бр. 0068997, издадена од ПВР во Гевгелија на Марија Петрова Бозова, ул. „Смилева“ бр. 8—Гевгелија. (1153)

Лична карта рег. бр. 5071, серија бр. 0069781, издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Томе Јована Ангелковиќ, с. Црничани—Гевгелиско. (1154)

Лична карта рег. бр. 10246, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Амит Демир Жута, с. Велешта — Охридско. (1155)

Лична карта рег. бр. 1738, серија бр. 0662847, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Богомир Крсто Иљковски, с. Тетово—Тетовско. (1156)

Лична карта рег. бр. 5401, серија бр. 0231216, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Насте Горџиов Пасковски, с. Вапила—Охридско. (1160)

Лична карта рег. бр. 6421, серија бр. 022822, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Крсте Наумов Новевски, с. Велмеј—Охридско. (1161)

Лична карта рег. бр. 7574, серија бр. 0231581, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Парошка Костова (Јузевска) Новевска, с. Велмеј—Охридско. (1162)

Лична карта рег. бр. 7398, серија бр. 0232402, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Александар Петров Стојанов с. Косељ—Охридско. (1163)

Лична карта рег. бр. 9321, серија бр. 0213935, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Васкра Димкова (Глигоровска) Стојановска, с. Косељ—Охридско. (1164)

Лична карта рег. бр. 21210, серија бр. 0717220, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Рамиз Зекиров Зекири, с. Пирок—Гостиварско. (1165)

Лична карта рег. бр. 21201, серија бр. 0717818, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Рамадан Ѓуџи, с. Градец—Гостиварско. (1166)

Лична карта рег. бр. 31664, серија бр. 1796061, издадена од ПВР на ГНО—Битола на Богољуб Лазар Стојановиќ, ул. „В. Прке“ бр. 7—Битола. (1167)

Лична карта рег. бр. 9481, серија „Г“ 0063191, издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Борис Стојчев Јакимовски, с. Мала Црцорија—Кривопаланечко. (1168)

Лична карта рег. бр. 703, серија бр. 0072747, издадена од ПВР на ГНО—Битола на Димитар Т. Ангелков, ул. „Прилеп“ бр. 42—Битола. (1184)

Лична карта рег. бр. 3179, издадена од ПВР во Кучево—НРС на Неделко Димитриов Китаноски, с. Варош—Прилепско. (1189)

Во издание на „Службен весник на НРМ“
излезе од печат

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛОВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗАБЕЛЕШКИ.)

Цена 45 динари.

Порачките се примаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје.

Текушта сметка 801-Т-166.

Лична карта рег. бр. 60, серија „Г“ 0092770, издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Младен Трајков Јакимовски, с. Градец—Кривопаланачко. (1182)

Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0063150, издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Нада Методијева Попалеска, с. Жидилово—Кривопаланачко. (1186)

Лична карта рег. бр. 7369, серија бр. 0150889, издадена од ПВР во Прилеп на Цветанка (Стојаноска) Трајкоска, ул. „Климе Волнаровски“ бр. 93. — Прилеп. (1187)

Лична карта рег. бр. 6951, серија бр. 0113418, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Томе Кирко Василевски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 190—Битола. (1170)

Лична карта рег. бр. 1732, серија бр. 0182242, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Мустафа Ибраимов Далиповски, с. Канатларци—Прилепско. (1191)

Лична карта рег. бр. 8604, издадена од ПВР на ГНО—Прилеп на Богдан Ф. Рулески, ул. „146“ бр. 18—Прилеп. (1192)

Лична карта рег. бр. 11491, серија бр. 0192002, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Динка С. Ангелеска, с. Ново Село—Прилепско. (1194)

Лична карта рег. бр. 78092, серија бр. 0052257, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Тефик Амет Ибраим, ул. „157“ бр. 38 — Скопје. (1121)

Лична карта рег. бр. 6335, серија бр. 0616823, издадена од ПВР на ОНО — Г. Петров на Николе Трипунов Вибановски, с. Визбегово—Скопско. (1133)

Лична карта рег. бр. 1425, серија бр. 089937, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Зора Атанас (Давидова) Атанасовска, ул. „Генерал Темпо“ бр. 52 Скопје. (1123)

Лична карта рег. бр. 62894, серија бр. 0069843, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Миртез Садула Ајвазов, с. Маџари — Скопје. (1125)

Лична карта рег. бр. 6838, серија бр. 0006205, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Зеф Томо Битров, ул. „310“ бр. 10—Скопје. (1126)

Лична карта рег. бр. 31510, серија бр. 0029263, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ленка Методија Најдовска Бурневска, ул. „656“ бр. 5—Скопје. (1127)

Лична карта рег. бр. 5686, серија бр. 0003745, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Отон Алајз Корошец, ул. „Васил Левски“ бр. 7 Скопје. (1129)

Лична карта рег. бр. 1497, серија бр. 0001249, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Јован Петар Ди митровски, ул. „Коле Неделковски“ бр. 7—Скопје. (1128)

Лична карта рег. бр. 36985, серија бр. 0029442, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ленка Илија Петрушева, ул. „43“ бр. 63—Скопје. (1130)

Лична карта рег. бр. 10553, серија бр. 0007333, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благуња Стојан (Крстева) Трајковска, с. Горно Водно—Скопско. (1131)

Лична карта рег. бр. 36517, серија бр. 0023451, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Олга Глигор (Јосифова) Христовска, ул. „Саво Ковачевиќ“ бр. 5 — Скопје. (1132)

Лична карта рег. бр. 6972, серија бр. 9661, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Пане Радевски, ул. „Партизанска“ бр. 6—Скопје. (1133)

Лична карта рег. бр. 31926, серија бр. 0030880, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Изета Хамза Хаџевиќ Налиќ „Пролет“ 16/П, стан 26 — Скопје. (1134)

Лична карта рег. бр. 63040, серија бр. 0067817, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Куртиш Џемаил Ајвазов, стара циглаана—Скопје. (1135)

Лична карта рег. бр. 50379, серија бр. 0036513, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Гора Спасе (Пешева) Трајкова, ул. „104“ бр. 9—Скопје. (1136)

Лична карта рег. бр. 79113, серија бр. 0052472, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Кадри Абаз Хамит, ул. „134“ бр. 6 — Скопје. (1137)

Лична карта рег. бр. 3110, серија бр. 089561, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Глигор Димитров Станчевски, ул. „3“ бр. 41 — Скопје. (1138)

Лична карта рег. бр. 2992, серија бр. 0578170, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Наип Адилев Ештрефовски, с. Цветово—Скопско. (1140)

ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1953 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ коишто до денес не ја подмириле должната претплата за 1953 година, веднаш да ја уплатат на нашата тек. сметка 801-Т-166 при Народната банка — Скопје.

Претплата за 1953 година изнесува 600 динари

СОДРЖИНА

	Страна
63. Упатство за спроведување Уредбата за имовинските односи и реорганизација на селанските работни задруги — — — —	125
64. Решение за одобрување оснивањето и работата на Музејско конзерваторското друштво на НР Македонија — — — —	128
65. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на тутуно производителите од град Скопје и околија Скопска — — — — —	128